

Врз основа на член 166-а став (5) од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Северна Македонија бр. 39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18, 21/18, 98/19, 153/19 и 92/21), Директорот на Агенцијата за електронски комуникации, на ден -----2021 година, ја донесе следната:

Методологија

за процена на профилот на ризик на добавувачи и производители на мрежна опрема

Член 1

Предмет

Со оваа Методологија се утврдува процена на профилот на ризик на добавувачи и производители на мрежна опрема, за критични компоненти и чувствителни делови во електронските комуникациски мрежи идентификувани во Листа на критични компоненти и чувствителните делови на електронските комуникациски мрежи која ја донесува Директорот на Агенцијата.

Член 2

Цел

Целта на оваа Методологија е ублажување на ризиците по мрежната безбедност, од добавувачи и производители што се сметаат за високо ризични, согласно со деталната процена на профилот на ризик на национално ниво на сите релевантни добавувачи и производители на мрежна опрема кај операторите.

Член 3

Агенцијата за електронски комуникации во соработка со Националниот центар за одговор на компјутерски инцидент периодично изработува детална

процена на профилот на ризик за добавувачи и производители на мрежна опрема кај операторите. При процената ќе ги земе особено во предвид следните фактори:

- дали добавувачите и производителите се под надзор на влада на друга држава без независна судска контрола,
- дали добавувачите и производителите имаат јавно достапни информации за нивните основачи, деловни соработници, како и за органите на управување и раководење,
- дали добавувачите и производителите поддржуваат иновации и ги почитуваат авторските и сродните права, како и правата од индустриска сопственост,
- дали добавувачите и производителите се финансираат транспарентно, согласно со најдобрите практики за набавки, инвестиции и склучување на договори.

Член 4

На барање на Агенцијата, операторите се должни да достават информација и податоци за критични компоненти и чувствителни делови за електронската комуникациска мрежа, согласно објавената Листа на критични компоненти и чувствителните делови на електронските комуникациски мрежи која ја донесува Директорот на Агенцијата.

Информацијата треба да ги содржи следните податоци за производител и/или добавувач за секоја од критичните компоненти и чувствителни делови од електронската комуникациска мрежа:

- земја-седиште,
- информации дали се јавно достапни податоците за нивните основачи, деловни соработници, како и за органите на управување и раководење,

- информации дали поддржуваат иновации и ги почитуваат авторските и сродните права, како и правата од индустриска сопственост
- информации дали се финансираат транспарентно, согласно со најдобрите практики за набавки, инвестиции и склучување на договори

Член 5

Врз основа на доставените податоци од Член 4, Агенцијата за електронски комуникации ќе побара мислење од надлежно тело за заштита на национална безбедност дали производителите и добавувачите се под надзор на влада на друга држава без независна судска контрола и претставуваат ризик за националната безбедност.

Член 6

Врз основа на мислењето од член 5, производителите и добавувачите кои се под надзор на влада на друга држава без независна судска контрола и/или претставуваат ризик за националната безбедност Агенцијата за електронски комуникации ќе ги оцени како високо ризични.

Агенцијата ќе ги оцени како високо ризични производителите и добавувачите и доколку утврди дека:

- добавувачите и производителите немаат јавно достапни информации за нивните основачи, деловни соработници, како и за органите на управување и раководење,
- добавувачите и производителите не поддржуваат иновации и не ги почитуваат авторските и сродните права, како и правата од индустриска сопственост,
- добавувачите и производителите не се финансираат транспарентно, согласно со најдобрите практики за набавки, инвестиции и склучување на договори.

Член 7

Врз основа на доставените информации од член 4 и 5, а во врска со член 6 Агенцијата за електронски комуникации периодично ќе изготвува детална Процена на профилот на ризик на национално ниво на сите релевантни добавувачи и производители на критични компоненти и чувствителни делови за електронската комуникациска мрежа, која ќе ја објавува на својата веб страна.

Член 8

Завршни одредби

(1) Методологијата за процена на профилот на ризик на добавувачи и производители на мрежна опрема влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

(2) По влегувањето во сила оваа Методологија ќе се објави на веб страната на Агенцијата.

Бр. _____

_____ година

Скопје

Директор,

Jeton Akiku